



Мрежа на бизнис можности

Подобрен пристап до извори за финасирање



АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА
НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Подобрен пристап до извори за финасирање

Најсериозниот проблем со кој се соочуваат малите и средни претпријатија во Европската Унија е пристапот до соодветни извори за финасирање. Инвеститорите и банките честопати се воздржуваат од финасирање на новоформираните претпријатија и мали бизниси поради нагласеното присуство на ризикот. Во исто, време и претпријатијата недоволно ги разбираат стравувањата на банките, што доаѓањето до потребната финансиска поткрепа го прави уште потешко. За таа цел, Европската Комисија имплементира бројни програми кои директно се наменети за подобрување на финансиското опкружување за МСП во Европа.

Што превзема Европска Комисија?

Со оглед на фактот дека финансиските пазари не успеваат да ја обезбедат потребната финансиска поддршка за МСП, Европската Комисија активно го помага инвестирањето во почетни бизниси, а средствата се дистрибуираат преку финансиските институции, најчесто банките. Просечно, на секое евро потрошено од буџетот на ЕУ приватните инвеститори треба да бидат во можност да обезбедат 6 евра т.н „ризичен капитал“ или банките да обезбедат вредност на заем од 50 евра.

Финансиските инструменти, поддржани со буџетот на Унијата, покриваат различни потреби на малите и средни претпријатија, без разлика дали се работи за почетни или веќе постоечки компании:

- **Финансиска поддршка** дополнителен капитал за брзорастечките и иновативни компании во нивната рана фаза или фазата на експанзија
- **Гарантна поддршка** гарантни шеми заради зголемена сигурност за банките, охрабрувајќи ги на тој начин да им стават на располагање повеќе средства за кредитирање за малите и средни претпријатија
- **Микрокредитите**, заеми во износ помал од 25 000 евра
- **Мезанин финансирање** можност долгот на компанијата корисник да се претвори во сопственост или акционески капитал за давателот, кога постои неможност од враќање на заемот навремено или во целост

Европската Инвестициона Банка - ЕИВ, го проширува начинот на кој ги поддржува малите и средни претпријатија преку поедноставување на своите механизми на финансирање, правејќи ги потранспарентни и подобро насочени кон конкретните потреби на малите бизниси на сакаде во Европа. **Дополнителни средства како и повеќе видови на финансиска поддршка - вклучувајќи ги мезанин финансирање, гаранциите и микрокредитите** ќе им бидат ставени на располагање на малите и средни претпријатија со постојано прилагодување на специфичните локални услови и конкретните потреби на компаниите.

Кредитот од Европската Инвестициона Банка достапен е и за компаниите од Република Македонија преку **Македонската банка за поддршка на развојот**. Вкупната вредност на кредитот изнесува **100.000.000 ЕУР** и се состои од три производи: **Инвестициски кредит за МСП, Кредит за трајни обртни средства и Кредит за приоритетни проекти**. Повеќе информации за оваа кредитна линија, намената на одделните производи, виси на на кредитот и условите на отплата, може да се добијат на веб страницата на Банката:

http://www.mbdp.com.mk/mbdp.php?page=EIB_kredit

Европската Инвестициона Банка, исто така го проширува своето делување и на нови подрачја на финансирање, како што се **нефинансиските инструменти** - инвестирање во истражувањето и развој, воспоставување на дистрибутивна мрежа или обезбедување на континуитет на бизнисот и после пензионирање на неговите основачи.

Подобрување на финансиското опкружување за МСП

За да го подобри финансиското опкружување за МСП, Европската Комисија работи заедно со националните власти на организирање размена на искуства и добри практики помеѓу националните влади. Во таа насока, Комисијата успеала да ги поттикне многуте земји членки на конкретни чекори во правец на подобрување на финансиското опкружувањето за МСП.

Дополнително, Комисијата активно ги поттикнува непосредните меѓусебни контакти и разговори меѓу банкарите и малите и средни претпријатија, со цел да ги идентификуваат и редуцираат бариерите со кои повеќето мали компании се соочуваат во потрагата по извори за финансирање.

Корисни линкови:

Европска Инвестициона Банка:
<http://www.eib.org>

Водич за можностите за финансирање на МСП:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4619

Политиките на ЕУ за пристапот на МСП до можности за финансирање:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/index_en.htm

Европски Финансиски Индекс:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/index_en.htm



www.apprm.gov.mk
www.een.mk

<http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu>

Kontakt: eicm@apprm.gov.mk
tel 02 3120132

